

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на закон за изменување на Законот за државната ревизија
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Ленче Тагасовска lence.tahasovska@finance.gov.mk 02/3106-746
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	____.____. 2013 година
Поврзаност со ЕУ директиви	Нема

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата (забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Со Законот за државната ревизија од 2010 година во делот на прекршочните одредби е уредено дека, пред да се поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, на сторителот ќе му се понуди порамнување, но не е дефиниран орган за надзор кој ќе ја покрене постапката за порамнување.

Со новиот Закон за прекршоците, постапката на порамнување не е задолжителна. Поради тоа, се предлага за прекршоците утврдени во Законот за државната ревизија да не се води постапка на порамнување што е во согласност со новиот Закон за прекршоците.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline). Ова не е прифатлива опција бидејќи со одбирањето на истата нема да се постигне целта, односно усогласување на Законот за државната ревизија со Законот за прекршоците.

Опција 2: Донесување на Предлог на закон за изменување на Законот за државната ревизија

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

А. Органи на државната власт:

- Министерство за финансии

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

/

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Нема потреба од дополнителни информации

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Нема да се формира меѓуресурска група, проценката на влијанието на регулативата на Предлог на законот за изменување на Законот за државната ревизија ќе се прави од вработените на Министерството за финансии.

В. Временска рамка

1. Кога ќе почнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

Активностите за РИА ќе почнат во _____.

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитичките студии, собирање информации итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

Надворешни консултанти нема да бидат вклучени при подготовка на Предлог на законот за изменување на Законот за државната ревизија.

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат донесени до Генералниот секретаријат?
-

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?

За спроведување на РИА-та ќе се вклучат претставници од Министерството за финансии.

За спроведување на потребните анализи не се планирани дополнителни финансиски ресурси.